

VIII

По Македонско - Солунско наречје

Едно време си родило едно дете и ка
 си родило, рекло на татко му: Сакаме да си фреаме.
 А татко му, мурткаме, оже си малко. А детето му
 веле ки си фреаме. Татко му рече, кажеки си фреаме
 ки си фреаме. А дете то му рече ки си фреаме
 ила сакаме природена мана. А татко му рече, ила
 природена мана. А дете то рече најдејати ми, тат
 ко му ~~рече~~ рече ила ила иде природена мана. А де
 те то рече рече ки ходаме да си паламе. И татко
 му му рече како ходиме, ходи. А дете то рече на
 татка си: Трајми фресект тинзот и фресект стаме, тат
 ко му му најрави, и дете то уште да пана природена
 мана и иште свта рече и некаиде природена ма
 на и ка киписе да си иде и виде едно очиге и
 си рече ки ходаме таме и белки ки најдаме и оиде
 таме и најде таме, една баба и рече: Добро утро ба
 бо. А му рече дай по добро, що паламе сино. Природена мана
 бабо, и бабајне рече е сино да не ми рече добро ве
 гарте ки ти извадаат очиге, А дете то и рече, е
 бабо да не ми рече дай по добро, биде ти е сва
 пале мава та, Е седне сино, седне ~~баба~~ баба
 рече: нате сино илале, е волове и ти гуде